



## Новинарските здруженија од регионот ги осудија заканите и навредите врз новинарките во Македонија

© 15/01/2020    violeta    Вести

Регионалната платформа на Западен Балкан за застапување на слободата на медиумите и безбедноста на новинарите која претставува повеќе од 8.000 членови, остро ги осуди заканите и навредите кон Мери Јордановска, уредник во „А1он.мк“ и уредничката во „ТВ Алфа“, Искра Коровешовска.

Двете новинарки добија заканувачки пораки преку интернет од Емил Јакимовски минатата недела и тоа беше пријавено во полиција. Според пораките објавени од

### Истражувачки



© 28/06/2018

### Новинарите се притисоци и по власта

Владата се пофали дека работниците се ослободени од притисоци. Но...



© 11/04/2018

### Правата за првостепен суд

Јордановска, тој се заканил дека „ќе ја искреира на некролог“ ја нарекол „Сороспија“ и користел друг говор за родова дискриминација кон неа. Како што изјави Коровешовска, слични закани и навреди биле испратени и до неа.

Претседателот на Здружението на новинарите на Македонија, Младен Чадиловски ги осуди овие закани и ги повика надлежните институции да го истражат случајот.

„Комунициравме со Министерството за внатрешни работи и тие ветува дека ќе ги расчистат овие закани против двете новинарки. Го повикувам Јавното обвинителство да преземе активна улога и брзо да ги истражи овие закани со цел да се спречат слични случаи во иднина. Она што загрижува во двата случаи е дека овие закани содржат елементи на родова дискриминација“, рече Чадиловски.

Тој додаде дека ваквиот притисок врз жените новинарки е сериозна пречка за слободата на изразување, слободата на медиумите и правото на граѓаните да бидат информирани.

„Регионалната платформа на Западен Балкан за застапување на слободата на медиумите и безбедноста на новинарите го поддржува Здружението на новинарите на Македонија во неговите напори да ги заштити новинарите и слободата на говорот и ги осудува заканиите и навредите кон двете новинарки. Ги повикуваме надлежните институции да реагираат соодветно и јасно да ги осудат заканиите кон Јордановска и Коровешовска. Платформата ќе испрати писма за загриженост до сите релевантни органи во Северна Македонија, барајќи од нив итно и темелно да ги истражат сите факти за овие два случаи и да започнат да постапуваат соодветно. Нападите и заканиите кон новинарите претставуваат директен напад врз слободата на изразување и правото на граѓаните да бидат информирани“, се вели во соопштението од оваа платформа.

Регионалната платформа ја сочинуваат Здружение на новинари во БХ, Синдикат на медиуми на Црна Гора, Здружение на новинари на Хрватска, Здружение на новинари на Косово, Здружение на новинари на Македонија и Независно здружение на новинарите на Србија.

Текстот е изработен во рамки на проектот „Опсерваторија на медиумските реформи“, што го спроведува Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“, со финансиска поддршка на „Фондацијата Отворено општество – Македонија“.



FOUNDATION ФОНДАЦИЈА  
OPEN OTBORENO  
SOCIETY OPIITESTVO  
MACEDONIA MAKEDONIJA

Содржината на текстот е единствена одговорност на авторите и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на „Фондацијата Отворено општество – Македонија“.



Јакимовски доби отказ од Централниот регистар, МВР и ОЈО допрва ќе треба да реагираат на заканиите


Приведен Емил Јакимовски, кој им се закануваше на новинарките Мери Јордановска и Искра Коровешовска

Институциите почнаа да ги казнуваат напаѓачите на новинари

🔍 закани, ЗНМ, медиумски реформи, новинарки, осуда, платформа, реакција

## кабелските опетелевизите

Правата за емитување програма во земјата се толкуваат...



Истражувачки сто

© 26/03/2018

## Фоторепортери битка со „копи и објавите, ги чек новинарите

Фотографии, исти на текстови копирани за грешки станаа секојд

← Нападите и заканиите врз новинарите драстично опаднаа по 2017 година, но не исчезнаа (инфографик)

Приведен Емил Јакимовски, кој им се закануваше на новинарките Мери Јордановска и Искра Коровешовска →



## Партнери

---

Кријатив комонс CC BY

M

